

Врз основа на член 56 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), а во врска со член 4 и член 5 од Правилникот за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита (Службен весник на Република Македонија бр. 76/2004 и 137/2006), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 7 септември 2010 година донесе

О Д Л У К А

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на здравствената услуга за обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт

Член 1

Во Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на здравствената услуга за обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт (Бр. 02 - 9770/7 од 25.07.2007 и Бр. 02 - 12352/19 од 24.07.2008 година), во член 1, во табелата се вршат следните измени:

Кај редниот број 1, во втората колона броевите „0,00 - 150,00“ се заменуваат со „до 150,00“.

Кај редниот број 6, во втората колона, броевите „7.000,01 - 23.000,00“ се заменуваат со „над 7000,00“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**Број: 02 - 12631/
7 септември 2010 година
С к о п ј е**

**УПРАВЕН ОДБОР
Претседател,
Елена Трпковска**